

Пристап до информации од јавен карактер Општина Конче

Општина Конче согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Службени лица за посредување за информации од јавен карактер се :

1. Хавва Абдурамнова, соработник за архива и персонална евиденција во Одделението за правни и општи работи на општина Конче.
2. Маре Николова Трајкова, помлад соработник во Одделение за правни и општи работи.

Согласно Законот, информација од јавен карактер е информација во која било форма која ја создал или со која располага имателот на информацијата, согласно со неговите надлежности.

Општина Конче има *листа на информации од јавен карактер*,

Секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа: (пол, расна, верска, национална, сексуална определба или политичко убедување), може да поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер. Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ова право им го овозможува и на странските правни и физички лица.

Барање се поднесува на образец утврден од страна на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (достапен на <http://konce.gov.mk/documents/информации-од-јавен-карактер/> и на www.komspi.mk).

Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ваквото Барање треба да содржи назив на имателот на информации, име и презиме на барателот, или називот на правното лице, податоци за можен застапник/ полномошник, информацијата со која сака да се запознае, начинот на кој сака да ја добие информацијата. Во барањето треба да бидат посочени и адреса, тел. контакт, или е-маил на барателот на информацијата.

Форма на барањето: Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да биде писмено, усно или во електронска форма.

За усно барање за пристап до информации од јавен карактер обратете се во општината кај службените лица за посредување со информации од јавен карактер.

Писменото барање може да го доставите лично во архивата на општината или да го испратите по пошта на адреса: с.Конче бб Конче 2424 ,општина Конче,

Барањето за пристап до информации од јавен карактер во електронска форма испратете го на електронските адреси:

havvam.h@hotmail.com

nikolova_mare@yahoo.com

Единствено барањата примени по електронски пат на претходно наведените електронски адреси на службените лица ќе бидат предмет на процедура согласно член 15 став 2 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Формуларот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер можете да го преземете од веб страницата на општината од следниот линк:

<http://konce.gov.mk/documents/информации-од-јавен-карактер/> или од страната на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Постапката за барање за пристап до информации од јавен карактер е бесплатна односно не се наплаќа административна такса при поднесување на барањето и увидот во бараната информација е бесплатен.

Барателот на информација за добиениот препис, фотокопија или електронски запис на информацијата, плаќа надоместок во висина на материјалните трошоци утврдени со Одлука на Владата на Р.С Македонија.

Рокови: Законскиот рок Општина Конче да ви одговори на барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер е **веднаш а најдоцна во рок од 20 дена** од денот на приемот на барањето, со можност за продолжување на рокот од 10 дена. За продолжувањето на рокот и причините за продолжувањето, Општина Конче е должна да ве извести најдоцна во рок од 7 дена од денот на приемот на барањето.

Доколку Општина Конче не располага со бараната информација веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето, ќе го препрати барањето до имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на информацијата и за тоа ќе го извести барателот. Во овој случај рокот за добивање на информацијата почнува да тече од денот на добивањето на барањето кај имателот на информацијата на кој му е препратено барањето.

Дополнување на барањето: Ако барањето е непотполно и поради тоа Општина Конче не може да постапува, ќе побара од барателот на информацијата да го дополни барањето, со укажување на последиците ако тоа не го направи. Барателот е должен да го дополни барањето во рок од три дена од денот на приемот на известувањето за потребата од дополнување на барањето. Службеното лице ќе му понуди соодветна помош на барателот за дополнување на барањето. Ако барателот не го дополни барањето во рокот од три дена, со решение барањето ќе биде отфрлено.

Против решението за отфрлање на барањето, барателот има право на жалба во рок од 15 дена до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Одбивање на барањето: Доколку, Општина Конче делумно или целосно го одбие барањето за пристап до информации од јавен карактер, за тоа ќе состави решение кое ќе го достави до барателот на информациите. Во решението мора да е образложена причината за одбивање на барањето.

Право на жалба: Против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето, барателот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Агенцијата решава по жалбата на барателот во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата

Барателот има право да поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер кога имателот на информацијата не ги испочитувал роковите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Повеќе информации на <http://www.komspi.mk>

Просторија за увид: Градоначалникот на Општина Конче како одговорно лице согласно член 11 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер определи една службена просторија за увид за барателите и тоа малата сала во општината во зависност од потребите.

За повеќе информации погледенете го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на:

<http://konce.gov.mk/documents/информации-од-јавен-карактер/>

<http://www.komspi.mk> во менито документи.

Обрасците за барање и за жалбата за пристап до информации од јавен карактер можете да ги преземете од:

<http://konce.gov.mk/documents/информации-од-јавен-карактер/>

- <http://www.komspi.mk> во менито обрасци.

